



СЛУ

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.фах 51

К

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 4 март 1988

Скопје

Број 6

Год. XLIV

Аконтацијата за 1988 година изнесува 12.000 динари. Овој број чини 500 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

71.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 49/87), а во врска со член 53, став 1 точка 1 од Законот за системот за финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85 и 50/87), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Собранието на општина Неготино во износ од 30.000.000 динари, потребни за намиравање на обврските од тековното работење (исплата на личен доход, материјални трошоци и друго).

2. Позајмицата од точката 1 на оваа одлука Општината ќе ја врати во рок од 3 месеци, а најдоцна до 31 мај 1988 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-297/1

18 февруари 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

72.

Врз основа на член 84, став 2 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СР Македонија“ бр. 43/81), а во врска со член 134, став 2, од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 66/85), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД РЕПУБЛИКАТА ЗА СТОКОВНИ И НЕСТОКОВНИ ПЛАЌАЊА ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1988 ГОДИНА

Член 1

До донесувањето на Одлуката за распоредување на девизи за потребите на општествените дејности и на општествените организации од Републиката за 1988 година, корисниците на девизни средства можат да користат девизи како аванс до 31 март 1988 година во износ од 2.175 мил. САД долари.

Средствата од став 1, на овој член можат да ги користат корисниците утврдени со Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на општествените дејности и општествените организации од Републиката за 1987 година („Службен весник на СРМ“ бр. 46/87).

Член 2

Корисниците на девизни средства здружени во самоуправните интересни заедници поднесуваат барање до Републичкиот комитет за економски односи со

странство кој издава согласност за откуп на девизни средства врз основа на претходно прибавено мислење од соодветната републичка самоуправна интересна заедница.

Член 3

Увозот и плаќањето се врши во првото тримесечје од 1988 година, по пријави за заклучен договор за увоз на стоки и услуги прифатени до 31. XII. 1987 година во Народната банка на Македонија, ќе се остварува во рамките на износот утврден во член 1 на оваа одлука.

Член 4

Искористените средства, односно право на увоз и плаќање по оваа одлука, ќе бидат вклучени во дефинитивно утврдување и распоредување на износите по корисници.

Член 5

Евиденцијата за правото на увоз и плаќање се врши преку системот на Стопанска банка — Здружена банка — Скопје, Југобанка — Основна банка Скопје и Љубљанска банка — Основна банка — Скопје сразмерно на нивното учество во остварениот конвертибилен девизен прилив на стопанството од Републиката за 1987 година.

Член 6

За користење на девизни средства од Резервата одлучува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

За користењето на средствата до 63.101.500 динари одлучува претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство.

Член 7

Републичкиот комитет за економски односи со странство ќе се грижи за спроведување на оваа одлука.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-288/1

18 февруари 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

73.

Врз основа на член 32 став 3 од Законот за системите за врски за радио сообраќај и поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај („Службен весник на СРМ“, бр. 14/79 и 26/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА РАДИОСТАНИЦИТЕ И РАДИОМЕРЕЊАТА

Член 1

Со оваа одлука се пропишува висината на надоместокот за техничките прегледи на радиостаниците и радиомерењата.

Член 2

Надоместокот за технички преглед на радиостаниците изнесува и тоа:

- а) за радиостаници на РХФ и УХФ подрачје:
1. до 5VV (преносна) 1.000 динари
 2. до 10VV (мобилна) 1.600 динари
 3. до 10VV (фиксна) 2.000 динари
 4. преку 10VV (фиксна и релејна) 10.000 динари
- б) за ТВ предаватели и репетитори на ВХФ и УХФ подрачје:
1. за ТВ предаватели 120.000 динари
 2. за ТВ репетитори 20.000 динари
- в) за ФМ радио-дифузни предаватели и репетитори:
1. до 100VV 10.000 динари
 2. преку 100VV до 1.000VV 20.000 динари
 3. преку 1MVV 80.000 динари
- г) за радиостаници на КБ подрачје:
1. до 500VV 10.000 динари
 2. преку 500VV 30.000 динари
- д) за радиостаници на СБ подрачје:
1. до 1000VV 20.000 динари
 2. преку 1KVV до 10KVV 60.000 динари
 3. преку 10KVV 90.000 динари
- ђ) за радиостаници во насочени релејни врски 50.000 динари

Член 3

Надоместокот за технички преглед на рачни радио станици без атест изнесува 1.000 динари.

Член 4

Надоместокот за радиомерење изнесува 2.000 динари по работен час.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот за технички прегледи на радиостаниците и радиомерењата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/86).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-323/1

18 февруари 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

74.

Врз основа на член 43 став 7 од Законот за езерската пловидба („Службен весник на СРМ“, број 8/80, 26/80, 5/82 и 45/87), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА УПРАВУВАЧ НА ЧАМЕЦ И РАКОВОДИТЕЛ НА ЧАМЕЦ И ПЛОВНА ИНСТАЛАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука се пропишува висината на надоместокот за полагање на стручниот испит за управувач на чамец и раководител на чамец и пловна инсталација.

Член 2

Надоместокот за полагање на стручниот испит изнесува и тоа:

1. За цел испит:
 - за управувач на чамец 8.000 динари
 - за раководител на чамец 12.000 динари
 - за раководител на пловна инсталација 16.000 динари
2. За поправен испит:
 - за управувач на чамец 1.200 динари
 - за раководител на чамец 1.600 динари
 - за раководител на пловна инсталација 2.000 динари

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-235/1

18 февруари 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

75.

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за езерската пловидба („Службен весник на СРМ“, бр. 8/80, 26/80, 5/82 и 45/87), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ СПОСОБНОСТА ЗА ПЛОВИДБА НА ЧАМЦИТЕ И ПЛОВНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ

Член 1

За вршење прегледи заради утврдување на способноста за пловидба на чамците и пловните инсталации се плаќа надоместок и тоа:

1. за чамци без сопствен погон (без мотор) 2.000 дин.
2. за чамци со сопствен погон со вонбротски мотор или со вграден мотор со јачина до 14,72 KVV (20 KS) 4.000 дин.
3. за чамци со сопствен погон со вонбротски мотор или со вграден мотор со јачина од 14,72 KVV (20 KS) до 36,80 KVV (50 KS) 6.000 дин
4. за чамци со сопствен погон со вонбротски мотор или со вграден мотор со јачина над 36,80 KVV (50 KS) 10.000 дин
5. за пловни инсталации 15.000 дин.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот за вршење на прегледи заради утврдување способност за пловидба на чамците и пловните инсталации („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-324/1

18 февруари 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

76.

Врз основа на членовите 83 и 97 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ број 43/81) и точка 25 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и на други примања и надоместоци на носителите на правосудните функции, на функционерите и раководните работници во републичките органи и во општествено-политичките организации во Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 16/86 и 40/86), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 18 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА РАБОТИ И ЗАДАЧИ ПО ГРУПИ

1. Во Листата на работи и задачи по групи, што е составен дел на Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и други примања и надоместоци на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 28/87), се вршат следните измени и дополнувања:

— во втора група прва подгрупа се распоредуваат работите и задачите „потсекретар во републичкиот секретаријат за правосудство и управа“ со 3.000 бода;

— од втора група петта подгрупа работите и задачите „директор на Управата за имотно-правни работи и директор на Управата за приходи“ се распоредуваат во трета подгрупа на истата група со 2.900 бода.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-424/1

18 февруари 1988 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

77.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

1. Добросав Кучера, главен републички инспектор на Републичкиот инспекторат за труд, повторно се именува на истата функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-334/1

18 февруари 1988 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

78.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

1. За советник на републичкиот секретар за народна одбрана се назначува мајор Ристо Георгиев, виши инспектор во Републичкиот секретаријат за народна одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-302/1

18 февруари 1988 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

79.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 17 декември 1987 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружен труд во Битола за оценување уставноста и законитоста на член 88 од Правилникот за уредување на основите и мерилата за распределба на сред-

ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка и издатоци на товар на материјалните трошоци во Работната организација Фабрика за производство на челични конструкции и монтажа „Металец“ од Прилеп, донесен од работниците на референдум на 30 декември 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација на начин предвиден за објавување на самоуправниот општи акти.

3. На Уставниот суд на Македонија му е поднесен предлог со кој се бара оценување уставноста и законитоста на член 88 од актот означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што надоместок за превоз на работа и од работа добиваат само работници кои користат градски и меѓуградски сообраќај, а не и работниците кои користат приградски сообраќај.

4. На одржаната јавна расправа Судот утврди дека член 88 од оспорениот правилник престанал да важи на 30 септември 1985 година, кога се донесени измени и дополнувања на правилникот. Со оглед на тоа што од престанок на важење на правилникот до поднесување на предлогот не поминало повеќе од 1 година, согласно член 419 став 2 од Уставот на СР Македонија, Уставниот суд може да ја оценува уставноста и законитоста на правилникот.

Судот утврди дека во член 88 од Правилникот, е предвидено, на работниците им припаѓа право на надоместок за превоз на работа и од работа со превозни средства на градскиот и меѓуградскиот сообраќај, доколку организацијата не обезбедува превоз со сопствени превозни средства во висина од 100% на износот на ефективните трошоци за превоз.

Во член 98 од измените и дополнувањата на означениот правилник е предвидено право на надомест на трошоците за превоз да се признава за градскиот сообраќај.

Според член 105 став 1 од Законот за здружениот труд и член 26 став 1 точка 1 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и доходот и за утврдување и распоредување на приходот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 56/84), во трошоците на работење во основната организација кои во целина се надоместуваат од вкупниот приход снаѓаат и издатоци за надомест на трошоците за превоз на работа и од работа во согласност со самоуправен општ акт, донесен врз основа на самоуправна спогодба во согласност со општествениот договор.

Од наведените законски одредби произлегува дека е самоуправно право на работниците да го утврдат правото на надомест и висината на надомест на трошоците за превоз при доаѓање на работа и одење од работа. Притоа, според мислењето на Судот, кога ќе се предвиди таков надоместок, тоа право под еднакви услови им припаѓа на работниците кои имаат трошоци за превоз во рамките на утврдената релација за која со правилникот се признава надоместок за трошоци за превоз.

Со оглед на тоа што сите вработени може под еднакви услови да го користат надоместокот на превоз во градскиот сообраќај, Судот утврди дека оспорениот член од правилникот не е во спротивност со наведените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 200/86

17 декември 1987 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

80.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 29 декември 1987 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 100 став 1 алинеја 5 од Правилникот за основи, мерила и критериуми за

распределба на средствата за лични доходи, заедничка потрошувачка и други надоместоци на работниците во Одделението за внатрешни работи при Собранието на општина Делчево, донесен со референдум на 31 октомври 1986 година.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста и законитоста на член 9 од Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за распределба на средствата за лични доходи, донесен со референдум на 22 ноември 1979 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Одделението за внатрешни работи на начин предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 210/86 од 14 октомври 1987 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точките 1 и 2 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со член 22 од Уставот на СР Македонија и член 236 од Законот за државната управа.

5. На седницата Судот утврди дека во член 100 став 1 алинеја 5 од правилникот означен во точка 1 од оваа одлука е предвидено на работниците кои ќе одат во пензија да им се исплатува стимулативен дел од 10% за последната календарска година, а износот да се исплатува во последниот месец од тековната година кога работникот заминува во пензија.

6. Согласно член 22 од Уставот на СР Македонија и член 236 од Законот за државната управа личниот доход на работникот во работната заедница се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во остварувањето на функциите на органот на управата како целина, како и зависно од вкупните резултати на трудот на работниците во работната заедница на органот на управата.

Со оглед на тоа што личниот доход на работниците се зголемува само поради заминувањето во пензија, независно од вложениот труд и резултатите од трудот, Судот утврди дека член 100 став 1 алинеја 5 од постојниот Правилник не е во согласност со означената уставна и законска одредба.

7. На седницата Судот исто така утврди дека Правилникот означен во точката 2 од оваа одлука престанал да важи на 31 октомври 1986 година, па со оглед на тоа не најде причини да ја оценува неговата уставност и законитост во времето на неговото важење.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 210/86

29 декември 1987 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

81.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 29 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ член 10 точка 1 алинеја 1 и 2 и членовите 60 и 61 став 2 од Правилникот за станбени односи на работниците во Работната организација РЕК „Осломеј“ во Кичево, донесен со референдум на 2 октомври 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 259/86 од 22 април 1987 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од актот означени во точката 1 од оваа одлука, за-

тоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со законот, а доносителот на актот во одредениот рок од Судот не изврши усогласување на оспорените одредби од Правилникот со законот.

4. На седницата Судот утврди дека во член 10 точка 1 алинеја 1, во рамките на основот работен придонес, е предвиден подооносов редовно искористување на работното време во текот на 2 години и за тоа се предвидени определен број бодови кои не ги добиваат работниците што имаат неоправдано отсуство од работа повеќе од 1 ден земајќи го исто така периодот од 2 години.

Во член 10 точка 1 алинеја 2, пак, е предвиден основот работен придонес и се предвидени помал број бодови во однос на основот искористување на работното време. Резултатите во работата, пак, се утврдуваат според критериуми утврдени во Правилникот за распределба на средствата за лични доходи на работниците во Работната организација во основање РЕК „Осломеј“ во Кичево, донесен со референдум на 25 декември 1977 година, кој престанал да важи.

Согласно член 463 од Законот за здружениот труд и член 42 став 1 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75 и 27/86), условите, начинот и редот на првенство за давање станови на користење се уредуваат со самоуправен општ акт што работниците во основната организација го донесуваат со референдум.

Поаѓајќи од правото на работниците самоуправно да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка, Судот смета дека не може да се исклучи влијанието на искористувањето на работното време и придонесот во работата врз остварувањето како на личните доходи на работниците така и за учество во распределбата на средствата за заедничка потрошувачка и дека тие може да бидат основи за распределба на средствата за заедничка потрошувачка, односно становите и станбените кредити.

Во конкретниот случај Судот утврди дека оспорениот член 10 точка 1 алинеја 1 не е во согласност со Законот за станбени односи, затоа што мерилата предвидени по подооносов редовно искористување на работното време имаат претежно влијание во однос на мерилата што би требало да го изразуваат придонесот во работата.

Воедно, Судот утврди дека и член 10 точка 1 алинеја 2 не е во согласност со член 42 став 1 од Законот за станбени односи, затоа што по основот работен придонес не се утврдени објективизирани критериуми за неговото изразување и вреднување.

5. Судот на седницата исто така утврди дека во член 60 од оспорениот правилник е предвидено заради создавање на услови за обезбедување на стручни кадри од дефицитарни струки и занимања да се обезбедуваат кадровски станови. Во член 61 став 2, пак, е предвидено за распределба на кадровските станови на работниците од претходниот член, покрај условите, мерилата и критериумите од член 10 од овој правилник, за пополнување на работното место на кое по повторниот оглас или конкурс не се јавил ниту еден кандидат кој ги исполнува бараните услови, работната организација во огласот или конкурсот му обезбедува соодветен стан.

Од членот 42 став 1 од Законот за станбени односи и член 463 став 1 од Законот за здружениот труд произлегува дека работниците со референдум однапред ги утврдуваат дефицитарните кадри неопходни за организацијата. обемот на средствата наменети за решавање на станбените прашања на дефицитарните кадри и ги утврдуваат основите и мерилата по кои ќе се врши распределбата на овие станови.

Со оглед на тоа што во оспорените членови 60 и 61 став 2 од Правилникот е предвидено доделување на кадровски станови без притоа поблиску да се

предвидат дефицитарните кадри неопходни за организацијата, Судот утврди дека тие не се во согласност со означениот член од Законот за станбени односи.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 259/86

29 декември 1987 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев, с. р.**

82.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 јануари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување законитоста на член 33 од Правилникот за работни односи на работниците во Работната организација Рударски институт од Скопје бр. 03-2135/1, донесен од Соборот на работниците на 11 јули 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување законитоста на член 33 од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука затоа што со него засилено се вреднува дополнителниот критериум стипендист на Институтот при утврдувањето приоритет за вработување, во однос на основните критериуми време на чекање на вработување и социјално-економска положба.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорениот член од Правилникот е предвидено приоритет при

вработување да се даде на кандидат кој бил стипендист на Институтот, доколку се јави на распишаниот оглас и доколку стипендијата ја добивал две години, па по тој критериум на кандидатите им се утврдуваат дополнителни 20 поени, додека за основниот критериум се определуваат 20, а за социјално-економската положба 15 поени.

5. Според член 5 став 2 од Законот за работните односи со самоуправен општ акт со кој се уредува работниот однос работниците се должни да утврдат критериуми за приоритет при вработувањето согласно со општествениот договор за вработување кој го склучиле или на кој му пристапиле.

Од изнесената законска одредба произлегува дека е должност на работниците со самоуправен општ акт да ги утврдат критериумите за приоритет при вработувањето. Притоа, кои критериуми ќе се предвидат е самоуправно право на работниците.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај е предвиден дополнителниот критериум стипендист на Институтот како основ за приоритет при вработување на кандидат кој бил стипендиран од Институтот помалку од две години и за тој критериум се утврдени дополнителни 20 поени, Судот утврди дека не може да се постави прашањето за согласноста на член 33 од оспорениот правилник со означените одредби од Законот за работните односи, доколку повеќе што согласно член 15 став 2 од Законот за работните односи лицето кое го стипендира основната организација најмалку две години пред завршувањето на школувањето, може да заснова работен однос без објавување на оглас односно конкурс.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 194/87

13 јануари 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев, с. р.**

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ
68.

Врз основа на член 26, а согласно член 88 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Гази Баба, Собранието на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Гази Баба, на XV-та седница одржана на 3 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придоносите од личен доход на работниците како приход на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Гази Баба во 1988 година изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос 6,00%, од кои 4,5% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата;

— придонес од личен доход од земјоделска дејност 1,90%, од кои 0,40% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на занаетчиска или друга стопанска дејност 7,5% од кои 6,00% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга 7,5% од кои 6,00% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование и од социјалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3% од кои 2,25% за основно воспитание и образование и 0,75% за општествена заштита на децата.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 4,20% од кои 3,15% за основно воспитание и образование и 1,05% за општествена заштита на децата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-142
9 февруари 1988 година
Скопје

Претседател,
Павле Миланов, с. р.

69.

Врз основа на член 26, а согласно член 88 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Карпош, Собранието на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Карпош, на XV-та седница одржана на 3 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА КАРПОШ ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личен доход на работниците како приход на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Карпош во 1988 година изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос 6,00%, од кои 4,5% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата;

— придонес од личен доход од земјоделска дејност 1,90%, од кои 0,40% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на занаетчиска или друга стопанска дејност 7,5%, од кои 6,00% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга 7,5%, од кои 6,00% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование и од социјалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3% од кои 2,25% за основно воспитание и образование и 0,75% за општествена заштита на децата.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 4,20%, од кои 3,15% за основно воспитание и образование и 1,05% за општествена заштита на децата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-142
9 февруари 1988 година
Скопје

Претседател,
Благодна Николиновска, с. р.

70.

Врз основа на член 26, а согласно член 88 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Кисела Вода, Собранието на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Кисела Вода, на XV-та седница одржана на 3 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личен доход на работниците како приход на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Кисела Вода во 1988 година изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос 6,00%, од кои 4,5% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата;

— придонес од личен доход од земјоделска дејност 1,90%, од кои 0,40% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на занаетчиска или друга стопанска дејност 7,5%, од кои 6,00% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга 7,5%, од кои 6,00% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование и од социјалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3%, од кои 2,25% за основно воспитание и образование и 0,75% за општествена заштита на децата.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 4,20%, од кои 3,15% за основно воспитание и образование и 1,05% за општествена заштита на децата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-142
9 февруари 1988 година
Скопје

Претседател,
Зора Аџиева, с. р.

71.

Врз основа на член 26, а согласно член 88 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Центар, Собранието на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Центар, на XV-та седница одржана на 3 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личен доход на работниците како приход на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Центар во 1988 година изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос 6,00%, од кои 4,5% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата;

— придонес од личен доход од земјоделска дејност 1,90%, од кои 0,40% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на занаетчиска или друга стопанска дејност 7,5%, од кои 6,00% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга 7,5%, од кои 6,00% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование и од социјалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3%, од кои 2,25% за основно воспитание и образование и 0,75% за општествена заштита на децата.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 4,20%, од кои 3,15% за основно воспитание и образование и 1,05% за општествена заштита на децата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-142

9 февруари 1988 година

Скопје

Претседател,

Михајло Николовски, с. р.

72.

Врз основа на член 26, а согласно член 88 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Чаир, Собранието на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Чаир, на XV-та седница одржана на 3 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЧАИР ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личен доход на работниците како приход на Самоуправната интересна

заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Чаир во 1988 година изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос 6,00%, од кои 4,5% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата;

— придонес од личен доход од земјоделска дејност 1,90%, од кои 0,40 за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на занаетчиска или друга стопанска дејност 7,5%, од кои 6,00% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга 7,5%, од кои 6,00% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование и од социјалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3%, од кои 2,25% за основно воспитание и образование и 0,75% за општествена заштита на децата.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 4,20%, од кои 3,15% за основно воспитание и образование и 1,05% за општествена заштита на децата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-142

9 февруари 1988 година

Скопје

Претседател,

Бојко Киранџиски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА**73.**

Врз основа на член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80, 26/80, 18/82 и 13/86) и член 18 од Статутот на Републиката СИЗ за патишта, Собранието на Републиката СИЗ за патишта — Скопје, на седницата одржана на 12 јануари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

1) За моторни и приклучни возила се плаќа надоместок за употреба на јавните патишта (во натамошниот текст патарина) за периодот од 12 месеци и тоа:

1. Товарни возила:

а) За товарни возила (камиони и камионети), за специјални товарни возила и комбинирани возила (комби) наменети за превоз на определени товари, според носивоста и тоа:

— носивост до 3 тони 23.240 динари за секој тон носивост,

— со носивост над 3 до 8 тони 69.470 дин. + 31.250 динари за секој тон носивост над 3 тони;

— со носивост над 8 до 10 тони 225.770 динари + 33.670 динари за секој тон носивост над 8 тони;

— со носивост над 10 тони 293.110 динари + 39.100 динари за секој тон носивост над 10 тони.

Ако носивоста на товарното возило не е изразено во цели тони, патарината се плаќа за носивост до половина тон во висина до 50% од износот определен за еден тон, а за носивост над половина до полн тон — во износ определен за цел тон.

б) За товарни трицикли со носивост до 400 кг. — како за мотоциклите наведени во оваа точка под 9 според работната зафатнина на моторот, а за товарните трицикли со носивост над 400 кг. + 2.650 динари.

2. За автобуси, комбibusi и комбинирани возила (комби) за превоз на патници 2.650 динари за секое патничко седиште, а 50% од овој износ за секое регистрирано место за стоене во овие возила.

3. За работни возила без оглед на носивоста и тежината 6.540 динари за секое возило.

Работни возила во смисол на оваа точка се: противпожарни возила, кинематографски возила, возила за телевизиско снимање, амбулантни возила за радиофлуорографско снимање, возила за дезинфекција, возила за чистење на јавни површини, авто ди-галки, возила механичарски работилници, возила ав-томобилски скалила, возила чистачи на снег, возила за превоз на оштетени возила и други возила во овој смисол.

4. За приклучни возила

а) За товарни приколки и за специјални товарни приколки наменети за превоз на определени товари според носивоста и тоа:

— носивост до 3 тони 12.380 динари за секој тон носивост;

— со носивост над 3 до 8 тони 37.310 динари + 17.130 динари за секој тон носивост над 3 тони;

— со носивост над 8 тони до 10 тони 122.190 динари + 20.000 динари, за секој тон носивост над 8 тони;

— со носивост над 10 тони 172.540 динари + 25.360 динари за секој тон носивост — над 10 тони.

Ако носивоста на товарната приколка не е изразена во цели тони патарината се плаќа за носивост до половина тон — во висина до 50% од износот определен за еден тон, а за носивост над половина тон — во износ определен за цел тон.

б) За патнички автобуски приколки 3.000 динари за секое патничко седиште, а 50% од овој износ за секое регистрирано место за стоене.

в) За работни приколки 3.000 динари за секоја приколка без оглед на тежината.

5. За влечни возила

а) За трактори

	динари
— до 18 kW (25 kS)	4.780
— над 18—29 kW (25—40 kS)	7.130
— над 29—46 kW (40—65 kS)	9.560
— над 46—kW (над 65 kS)	11.840

б) За теглачи со полуприколка до 10 тони носивост како за товарни возила наведени во оваа точка под 1 според носивоста на приколката, а за секој тон носивост на полуприколката над 10 тони по 25.730 динари.

Ако се регистрира само теглач не се плаќа надоместок за употреба на јавните патишта.

6. За специјални возила за превоз на определени лица 6.540 динари за секое возило.

7. За патнички возила според зафатнината на моторот и тоа:

— до 900 cm ³	9.350
— над 900 до 1350 cm ³	14.000
— над 1350 до 1800 cm ³	20.500
— над 1800 до 2500 cm ³	30.000
— над 2500 до 3150 cm ³	45.000
— над 3150	65.000

8. Патничките возила од точка 7 кои се преуредени за погон на плин, освен патарината од оваа точка, плаќаат годишно и додатни надоместоци во висина од 17.500 динари, а такси возилата + 50.000 динари.

9. За моторцикли според работната зафатнина на моторот и тоа:

— до 125 cm ³	3.000
— над 125 до 250 cm ³	4.300
— над 250 до 500 cm ³	5.500
— над 500 до 1.000 cm ³	6.600
— над 1000 cm ³	7.700

2) Имателите на моторни возила плаќаат надоместок пред поднесување барањето за регистрација односно продолжување на регистрацијата на возилата и тоа во еднократен износ однапред за 12 месеци, опфаќајќи го и месецот во кој се врши регистрацијата односно продолжување на регистрацијата.

3) По исклучок, транспортните организации на здружениот труд можат надоместокот да го плаќаат во рати, секои три месеци однапред, во износ од една четвртина на тој надоместок.

Имателот на моторното возило што привремено го регистрира своето возило за време покусо од 12 месеци плаќа сразмерен дел на надоместокот за тој временски период.

4) Ако имателот на моторното возило или приклучно возило, возилото го одјави пред истекот на времето за кое платил патарина, може во рок од 3 месеци по одјавувањето да бара враќање на платената патарина за сите преостанати цели месеци кај општинскиот орган на управата надлежен за финансии.

5) За отуѓено моторно возило или приклучно возило, за кое е платена патарина по точка 1 на оваа одлука новиот имател за тоа време не треба да плаќа патарина.

6) Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на висината и начинот на плаќање на надоместокот за користење на јавните патишта што се плаќаат на моторните и приклучните возила („Службен весник на СРМ“ бр. 28/87).

7) Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“

Бр. 14-77/3

12 јануари 1988 година

Скопје

Претседавач,

Љубомир Радовиќ, с. р.

74.

Врз основа на член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80, 86/80, 18/82 и 13/86) и член 18 од Статутот на Републиката СИЗ за патишта, Собранието на Републиката СИЗ за патишта Скопје на седницата одржана на 12 јануари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ПАТИШТА СОДРЖАНИ ВО МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО ЗА УПОТРЕБА НА ПАТОТ ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА ДРУМСКИТЕ МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА И НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА СТРАНСКИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА, МЕЃУ РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА И ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ПАТИШТА

Член 1

Во Одлуката за распределба на надоместоците за патишта содржани во малопродажната цена на бензинот и плинското масло за употреба на патот што се плаќаат на друмските моторни и приклучни возила и надоместоците што се плаќаат на странските моторни возила меѓу Републиката самоуправни интересна заедница за патишта и општинските самоуправни интересни заедници за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/82, 38/85, 3/87) во член 1 став 2 во втори ред бројот „0,75“ се заменува со бројот „2,00“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-77/4

12 јануари 1988 година

Скопје

Претседавач,

Љубомир Радовиќ, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА —
БИТОЛА

75.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, на седницата одржана на 20 ноември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ОПШТИНАТА БИТОЛА, ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за стапката на придонесите за здравствена заштита и стапката на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство на осигурениците од општината Битола за 1987 година, број 02-401/14 од 23 февруари 1987 година износот од член 1 став 1 од оваа одлука „9,20%“ се менува на „14%“.

Член 2

Стапката на придонесот за здравствена заштита утврдена со оваа одлука ќе се применува на бруто личниот доход за месеците ноември и декември 1987 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 02-2267/2

20 ноември 1987 година
Битола

Собор на делегати корисници на
услуги — работници

Претседател,

Коста Стефанов, с. р.

Собор на делегати даватели на услуги

Претседател,

Василка Размовска, с. р.

Собрание на ОСИЗ за здравствена заштита
Битола

Претседател,

д-р Владо Хаџиевски, с. р.

76.

Врз основа на член 103 став 1 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 159 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегати — корисници на услуги — работници и Соборот на делегати — даватели на услугите на седницата одржана на 20 ноември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ВО 1987 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува основицата за пресметување и плаќање на придонеси за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци и права од здравственото осигурување за кои со закон не се утврдува основица за придонес.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и правото на ова осигурување за лица вработени кај приватни работодавци претставува договорениот чист личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот, кој што не може да биде помал од:

— за неквалификуваните работници и домашните помошнички, во висина на гарантираниот личен доход од општината во која ја врши дејноста, утврдено со посебни прописи — 84.300 динари;

— за полуквалификуваните работници — 104.000 динари;

— за квалификуваните работници — 124.000 динари;

— за висококвалификуваните работници — 144.000 динари.

За учениците од училиштата за средно образование, кои покрај училишната изведуваат и практична настава во организација на здружен труд или кај приватни работодавци, основица за осигурување на правата од здравственото осигурување претставува наградата што ја примаат, која не може да биде помала од:

— за ученици од прва година, 4.000 динари;

— за ученици од втора година, 5.000 динари;

— за ученици од трета година, 6.000 динари;

— за ученици од четврта година, 7.000 динари.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-2700/25 од 25 декември 1986 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јули 1987 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-2267/3

20 ноември 1987 година

Битола

Собор на делегати корисници на
услуги — работници

Претседател,

Коста Стефанов, с. р.

Собор на делегати даватели на услуги
Претседател,

Василка Размовска, с. р.

Собрание на ОСИЗ за здравствена заштита
Битола

Претседател,

д-р Владо Хаџиевски, с. р.

77.

Врз основа на член 103—105 и член 108—110 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 151 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, со рамноправно учество во Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, на седницата одржана на 24 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕНИЦИ ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравствена заштита во постојани месечни износи во 1988 година се плаќаат за: 1. лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 1.800 динари;

2. учениците во средните училишта за одделни занимања, во кои покрај училишната се изведува и практична настава во организација на здружениот труд, училиштето или кај приватен работодавец, во износ од 900 динари;

3. лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии кои поради тоа прекинале со школување, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 4.500 динари;

4. лицата кои организацијата пред да ги вработи ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примале стипендија, во износ од 4.500 динари;

5. лицата кои учествуваат во младински работни акции, а кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени во сите случаи на инвалидност, во износ од 900 динари;

6. лицата кои учествуваат во организирани работни акции ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 900 динари;

7. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување), во износ од 900 динари;

8. лицата припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на изведување на задачите на територијалната одбрана, во износ од 900 динари;

9. уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на извршниот совет, во износ од 1.800 динари;

10. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравствена заштита се плаќа придонес за здравствена заштита во постојан износ од 3.000 динари;

11. уживателите на инвалиднина по прописите на инвалидското осигурување, и тоа само во случај на потреба од лекување во врска со повреда или заболување што предизвикало телесно оштетување на кои им припаѓа право на инвалиднина, во износ од 1.800 динари;

12. брачниот другар, односно родителите осигуреници според член 32 од Законот за здравствена заштита, по 3.200 динари;

13. членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА ако пред тоа го исполнил условот на претходно осигурување, во износ од 600 динари по член;

14. југословенските државјани што примаат пензија или инвалиднина исклучиво од странски носители на осигурување (земји без конвенции) додека престојуваат на подрачјето на Заедницата плаќаат месечни паушали во износ од 10.000 динари.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат придонеси за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални заболувања, во износ од 300 динари за:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата;

2. лицата кои учествуваат на младински работни акции кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, како и лицата кои учествуваат во организирани работни акции;

3. лицата кои се наоѓаат на извршување на задачите на територијалната одбрана и на цивилната заштита;

4. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука;

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување и иреквалификација упатени од Самоуправната интересна заедница за вработување;

6. лицата кои работат помалку од половината од полното работно време и

7. припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита.

Член 3

Платените придонеси од член 1 точка 1 од оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе се распоредуваат по следната структура:

- за задолжителни видови — 55,00%;
 - за останатите права над задолжителните видови — 40,00%;
 - за несреќа на работа и професионални заболувања — 5,00%;
- а придонесите од точка 9—15 се распоредуваат за:
- задолжителни видови — 60,00%;
 - за останати права над задолжителните видови — 40,00%.

Член 4

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 од оваа одлука се пренесуваат и плаќаат месечно наназад по исклучок на придонесите од член 1 точка 10 и 15.

Доколку придонесите се утврдуваат за време по кусо од 1 месец, на секој календарски ден во соодветниот месец се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката од 1986 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година. Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-2359/20
24 декември 1987 година
Битола

Собор на делегати корисници на услуги — работници
Претседател,
Коста Стефанов, с. р.

Собор на делегати даватели на услуги
Претседател,
Василка Размовска, с. р.

Собрание на ОСИЗ за здравствена заштита
Битола
Претседател,
д-р Владо Хаџиевски, с. р.

78.

Врз основа на член 103 став 1 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 159 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, на седницата одржана на 24 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува основницата за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци и права од здравствено осигурување за кои со закон не се утврдени основици за придонес.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување и на правото на ова осигурување за лицата вработени кај приватни работодавци претставува договорениот чист личен доход меѓу приватниот работодавец и работник, кој што не може да биде помал од:

— за неквалификуваните работници и домашните помошнички, во висина на гарантираниот личен доход од општината во која ја вршат својата дејност, утврден со посебни прописи;

— за полуквалификуваните работници — 130.000 динари;

— за квалификуваните работници — 150.000 динари;

— за висококвалификуваните работници — 170.000 динари.

За учениците од училиштата за средно образование, кои покрај училишната изведуваат и практична настава во организација на здружен труд или кај приватни работодавци, основица за остварување на правата од здравственото осигурување претставува наградата што ја примаат, а која не може да биде помала од:

— за учениците од прва година, 8.000,00 динари;

— за учениците од втора година, 10.000,00 динари.

— за учениците од трета година, 12.000,00 динари;

— за учениците од четврта година, 14.000,00 динари.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница бр. 02-2700/25 од 25 декември 1986 година и Одлуката 02 бр. 2267/3 од 20 ноември 1987 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

02 бр. 02-2359/21

24 декември 1987 година

Битола

Собор на делегати корисници на услуги — работници
Претседател,
Коста Стефанов, с. р.

Собор на делегати даватели на услуги
Претседател,
Василка Размовска, с. р.

Собрание на ОСИЗ за здравствена заштита
Битола
Претседател,
д-р Владо Хаџиевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ДЕБАР 79.

Врз основа на член 106 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86) и член 23 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Дебар, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Дебар, на седницата одржана на 28 јануари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ДЕБАР ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита и тоа: придонес од доходот на организациите на здружениот

труд, придонес од личен доход од работен однос од нестопанство, придонес од личен доход од земјоделска дејност, придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност и по тие пресметковни стапки се обезбедуваат средства на ОСИЗ за социјална заштита — Дебар.

Член 2

Сегашните пресметковни стапки на придонесите изнесуваат и тоа:

1. придонес од доходот на работните организации 0,85⁰/₀

2. придонес од личен доход од нестопанство 0,35⁰/₀

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност 0,25⁰/₀

4. придонес од доходот од самостојно вршење на стопанска дејност 0,10⁰/₀

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност 0,10⁰/₀.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-5

28 јануари 1988 година

Дебар

Претседател,
Цветко Мартиновски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕБАР

80.

Врз основа на член 26 од Статутот на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Дебар, Собранието на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Дебар, на седницата одржана на 24 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОПШТИНСКИ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонеси од личен доход од работен однос, личен доход од земјоделска дејност и од личен доход од вршење самостојна стопанска и нестопанска дејност.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата изнесуваат:

а) за образование:

1. придонес од личен доход на вработените во стопанство и нестопанство, по стапка од 5⁰/₀;

2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 2,5⁰/₀;

3. придонес од личен доход од вршење на самостојна стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 5⁰/₀.

б) за општествена заштита на децата:

1. придонес од личен доход од работен однос 2,20⁰/₀,

2. придонес од личен доход од нестопанска дејност 2,20⁰/₀,

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност 0,15⁰/₀,

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност 0,69⁰/₀,

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност 0,69⁰/₀.

Член 3

Воспитно-образовните организации од основното и предучилишното образование се ослободуваат од обврската за плаќање на придонесите по членот 2 од оваа одлука.

Член 4

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личен доход од работен однос ќе се врши во бруто износ.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престапува важноста на Одлуката бр. 02-14/1 од 28 јануари 1987 година.

Бр. 02-14/2
24 декември 1987 година
Дебар

Претседател,
Неџми Абдулаи, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА —
ПРИЛЕП

81.

Врз основа на член 103 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Прилеп, на заедничката седница на Соборот на делегатите корисници — работници и Соборот на делегатите даватели на услугите, одржана на 29 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ — РАБОТНИЦИ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Висината на придонесот за здравствена заштита за 1988 година се утврдува на 9,50% од бруто личниот доход и другите примања во кое се содржани:

- 3,20% придонес за задолжителни видови на здравствена заштита и
- 6,30% придонес за правата од здравствена заштита над задолжителните видови и другите права од здравствена заштита.

Член 2

Висината на придонесот за здравствена заштита во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести се определува и изнесува 0,50%.

Основицата за пресметување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход.

Основицата кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Средствата за здравствена заштита во случај на повреда на работа и заболување од професионални заболувања по стапка од 0,50% ги пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес кои не формираат доход за вработените по договор за дело од бруто основицата.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство се определува во висина од 20% од нето личниот доход, односно основицата утврдена со посебна одлука.

Средствата од претходниот став се распоредуваат во висина на правата сразмерно на стапките на придонесот определени во член 1 и 2 од оваа одлука

Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот должен е при уплатата на придонесите за здравствена заштита и посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство на самиот налог — уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата со ознака на основицата и за периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот на придонесот не го пополни налогот уплатницата согласно одредбите од претходниот став службата, односно поштата нема да го прими налогот — уплатницата, во смисла на член 82 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат обврзниците на начин утврден со закон, статутот и другите општи акти на Заедницата.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 720 од 26 декември 1986 година.

Бр. 668
29 декември 1987 година
Прилеп

Собрание на Општинската заедница,
Претседател,
Раде Мешески, с. р.

Собор на даватели на услуги
Претседател,
д-р Ристо Николоски, с. р.

Собор на работници — корисници на услуги
Претседател,
инж. Илија Ристески, с. р.

82.

Врз основа на член 57 став 1 и 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 80—84 и 154 став 1 точка 14 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, на заедничката седница на трите собори, одржана на 29 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ И ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО

Член 1

Со оваа одлука се утврдува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и трошоците за исхрана и сместување за време на патувањето и престој во друго место, што им припаѓа на корисниците на здравствена заштита на сметка на средствата на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп (во наглаголниот текст: Заедница), а во случај кога од лекарот поединец или лекарска комисија се упатени да користат здравствена заштита надвор од местото на нивното живеење и на начин пропишан со Статутот на Заедницата и Правилникот за условите и начинот на користењето на здравствената заштита.

Надоместок на превозни трошоци**Член 2**

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на корисниците во случаите предвидени во Статутот на Заедницата, во висина на тарифата за редовни превозни средства на јавниот сообраќај.

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на корисниците и кога поради итноста на случајот, должината на превозот или здравствената состојба, по налог на лекар поединец, лекарска комисија или здравствена организација, превозот може да се изврши и со други превозни средства.

Кога превозот е извршен без претходен наод на лекар поединец, лекарска комисија или здравствена организација, оправданоста на превозот на превозните средства дополнително ја цени лекарската комисија со претходно прибавено мислење од лекарот кој ја пружил здравствената заштита по барање на корисникот и со поднесување на потребната документација (докази).

Член 3

Надоместокот на трошоците за превоз се одредува по правило според најкусата релација, и тоа на основната тарифа од редовните превозни средства на јавниот железнички и автобуски сообраќај.

Под основна тарифа на јавниот сообраќај се смета:

1. кога патувањето се врши со железница, корисникот има право на цената на картата на брз воз II класа;

2. кога патувањето се врши со автобус, корисникот има право на полна цена на картата за превозот

Кога на иста релација постојат железнички и автобуски сообраќај, корисникот има право на надоместок на трошоците за превоз на најкусата релација и највисоката тарифа.

Ако превозот е извршен во смисла на член 2 став 2 од оваа одлука, надоместокот на трошоците му припаѓа на корисникот најмногу во висина од 20% од цената на поскапиот бензин за секој изминат километар, ако колата од итна помош не била во состојба да го изврши превозот.

Член 4

Ако корисникот според посебни прописи има право на неограничен број бесплатни патувања во јавниот патен сообраќај, нема право на надоместок по оваа одлука.

Член 5

На корисникот кој користи здравствена заштита спротивно на одредбите од Статутот, Правилникот за начинот на користење на здравствена заштита надвор од подрачјето на живеење или со изјава за избор на лекар и здравствена организација, не му припаѓа надоместок на патни и дневни трошоци.

Член 6

Налогот односно упатот за патување во друго место поради амбулантски, специјалистички и контролни прегледи важи, по правило, само за едно патување. Доколку лекарот специјалист на кого корисникот му е упатен на прв преглед најде дека е потребно испитување и лекување и кај други специјалисти, тоа посебно ќе го констатира, така да првобитниот упат ќе важи и за останатите прегледи.

Кога корисникот во смисла на претходниот став е упатен односно преземен на амбулантно-специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за исто време додека трае лекувањето, односно испитувањето.

Здравствената работна организација, односно лекарот на истата, која на упатениот корисник му пружила здравствена заштита, на налогот за патување треба да потврди со печат, потпис и датум, што е доказ дека корисникот патувал и се јавил за здравствена заштита.

Надомест на име исхрана и сместување**Член 7**

Висината на надоместокот на име исхрана и сместување на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место изнесува:

1. на подрачјето на Заедницата и Македонски Брод 900 динари
2. надвор од Заедницата, а на подрачјето на СР Македонија 1.800 динари
3. во Скопје 2.400 динари
4. надвор од подрачјето на СРМ 3.000 динари
5. во други републички и покраински центри 4.000 динари.

За корисниците — деца до навршената 7 (седум) годишна возраст ќе се исплатува 50% од износот предвиден во точките 1—5 на овој член.

При остварувањето на здравствената заштита надвор од подрачјето на СРМ, покрај надоместокот на трошоците за исхрана, корисниците имаат право за сместување — ноќевање, и тоа:

- a) 60% за корисник на здравствена заштита;
 - б) 30% за придружник на корисникот.
- Како доказ за исплата од точките а) и б) од овој став ќе служи приложената потврда од хотел од „Б“ категорија.

Член 8

Барањето за исплатување на надоместокот од претходниот член стасува првиот нареден ден по завршеното патување, односно завршеното лекување.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместокот на патните трошоци на осигурените лица, бр. 723 од 26 декември 1986 година.

Бр. 671

29 декември 1987 година

Прилеп

Претседател,
Раде Мешески, с. р.**83.**

Врз основа на член 112 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), и член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, на заедничката седница на Соборот на делегатите корисници — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТО ОДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ НА ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАН МЕСЕЧЕН ИЗНОС

Член 1

Средствата за здравствена заштита во постојани месечни износи за одделни корисници на здравствена заштита се плаќаат и тоа:

1. за лицата на доброволна и задолжителна практика (волонтери и друго), што не примаат личен доход ако работат со полно работно време, во износ од 2.700 динари, од кои 890 динари за задолжителна здравствена заштита, 1.610 динари за останатите права од здравствената заштита и 200 динари во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести;

2. за учениците во насочено односно учениците на училиштата од средно образование за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава, во износ од 1.600 динари, од кои 500 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 1.000 динари за останатите права од здравственото осигурување и 100 динари за случаи на повреда на работа и заболување од професионални болести;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции кои по прописите за пензиско и инвалидско осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, ако работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 1.400 динари, од кои 440 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 960 динари за останатите права од здравствена заштита;

4. за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции организирани од општествено-политичките заедници ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 2.500 динари, од кои 825 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 1.675 динари за останатите видови на здравствена заштита;

5. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособување за општонародна одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадниците на територијалната одбрана и на цивилната заштита, за време на обука, оспособување и вршење на должности, во износ од 1.400 динари, од кои 440 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 960 динари за останатите видови на здравствена заштита;

6. за уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или Извршниот совет, во износ од 2.700 динари, од кои 890 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 1.810 динари за останатите права;

7. за членовите на потесното семејство, на југословенските работници на привремена работа во странство, кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, во износ од 2.700 динари на член, од кои 890 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 1.810 динари за останатите права;

8. пензионерите од странски носители на осигурување додека престојуваат на подрачјето на Заедницата, ако во меѓународен договор не е определено поинаку, во износ од 6.000 динари по член од кои 1.980 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 4.020 динари за останатите права.

Член 2

Средства за здравствена заштита во постојани месечни износи се плаќаат во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести за:

1. учениците во средното насочено образование и студентите на вишото и високото образование, за време на практичната работа во врска со наставата, во износ од 560 динари;

2. лицата кои учествуваат на младински работни акции кои според прописите за пензиското и инвалидското осигурување се осигурени во случај на инвалидност, во износ од 560 динари;

3. лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, во износ од 560 динари;

4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособување за општонародна одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадниците на територијалната одбрана и на цивилната заштита за време на обука, оспособување и вршење на должност, во износ од 560 динари;

5. лицата кои работат помалку од половината од полното работно време, во износ од 800 динари;

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира или упатува Заедницата за вработување, како и лицата на професионална рехабилитација или школување во соодветните организации на здружен труд, во износ од 800 динари;

7. лицата кои се прогласени за врвни спортисти — 800 динари;

8. лицата учесници во активности при природни и други тешки несреќи и активности при противпожарна заштита, во износ од 560 динари;

9. лицата кои по барање на надлежните органи за внатрешни работи или овластено службено лице ќе укажат помош на овие органи во вршењето на нивните должности за време на укажување на таквата помош, според соодветните прописи, во износ од 560 динари;

10. лицата кои вршат повремени или привременни работи по основа на договор, во износ од 800 динари;

11. лицата кои учествуваат во спортски натпревари организирани од самоуправни органи и заедници, ОПО и др. во износ од 800 динари.

Член 3

Средствата за лицата опфатени со оваа одлука, освен за оние од член 1 точка 8, се пресметуваат и плаќаат однапред.

Доколку средствата се утврдуваат за време покосо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/3 од определените месечен износ на средствата.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории корисници на здравствена заштита, број 722 од 26 декември 1986 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 670

29 декември 1987 година

Прилеп

Собрание на Општинската заедница,
Претседател,

Раде Мешески, с. р.

Собор на даватели на услуги

Претседател,

д-р Ристо Николоски, с. р.

Собор на корисници на
услуги — работници
Претседател,
инж. Илија Ристески, с. р.

84.

Врз основа на член 32 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, на заедничката седница на Соборот на делегатите — работници — корисници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА КОРИСНИКОТ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите на семејството и другите лица коишто се корисници на здравствена заштита според законот, како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

Член 2

Се смета дека корисникот ги издржува членовите на семејството, ако тие живеат со него во заедничко домаќинство и немаат сопствени приходи доволни за издржување, а корисникот ги издржува од своите приходи.

Член 3

Се смета дека издржуваните членови на семејството немаат сопствени приходи доволни за издржување, ако нивниот катастарски приход од земјоделство не го надминува износот од 10.000 динари годишно, или другите приходи не го надминуваат износот од 12.000 динари месечно, или ако катастарскиот приход и другите месечни приходи заедно не го надминуваат износот од 154.000 динари годишно по издржувачко лице.

Член 4

Членот на семејството кој не живее во заедничко домаќинство со корисникот ќе се смета за издржувачко лице, ако неговите сопствени приходи не го надминуваат износот од претходниот член и ако корисникот учествува во трошоците за неговата издршка со најмалку 10.000 динари месечно.

Член 5

Лицата кои корисникот ги издржува осигурени се, по правило, ако немаат родители. Децата кои имаат еден или двајца родители осигурени се како лица кои корисникот ги издржува, ако родителите поради својата здравствена состојба и други околности не се способни или се спречени за стопанисување (ученици, студенти и сл.), односно не се во состојба да се грижат за децата и за нивното издржување, а децата и нивните родители немаат сопствени приходи доволни за издржување, под услов двата родители да не се способни за стопанисување или се спречени тоа да го сторат.

Се смета дека децата земени на издржување, во смисла на претходниот став, немаат сопствени приходи доволни за издржување, ако нивните приходи односно приходите на нивните родители по член на домаќинство не ги надминуваат износите предвидени во член 3 од оваа одлука.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 724 од 26 декември 1986 година.

Бр. 672

29 декември 1987 година

Прилеп

Претседател,
Раде Мешески, с. р.

85.

Врз основа на член 106 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, на заедничката седница на Соборот на делегатите корисници на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите даватели на услугите, одржана на 29 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ — ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на придонесите за финансирање на здравствената заштита на корисниците — земјоделци за 1988 година на подрачјето на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп.

Член 2

Корисниците — земјоделци плаќаат придонес за здравствена заштита и тоа:

а) за задолжителни видови на здравствена заштита:

— 15,20% од катастарскиот доход и 2.480 динари за секој член од домаќинството за корисниците кои имаат сопствена земја,

— 12.000 динари по домаќинство и 2.480 динари за секој член на домаќинството за корисниците кои земаат земја под наем;

б) за правата на здравствена заштита над задолжителните видови што самостојно ги утврдува Заедницата:

— 3,80% од катастарскиот доход и 620 динари за секој член на домаќинството — за корисниците кои имаат сопствена земја,

— 3.000 динари по домаќинство и 620 динари за секој член на домаќинството — за корисниците кои земаат земја под наем.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 721 од 26 декември 1986 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 669

29 декември 1987 година

Прилеп

Собрание на Општинската СИЗ за здравствена заштита

Претседател,

Раде Мешески, с. р.

Собор на даватели на услуги

Претседател,

д-р Ристо Николоски, с. р.

Собор на корисници на

услуги — земјоделци

Претседател,

Јован Чагоровски, с. р.

СУДСКИ ОГЛАСИ**ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР**

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Бајрами Шакир од Гостивар, против тужената Бајрами, родена Шазивари Анамша од Тетово, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Бајрами родена Шазивари Анамша, да се јави во овој суд во рок од 30 дена и да постави свој полномошник по објавувањето на огласот. Доколку во овој рок не постане на овој начин, во постапката ќе ја застапува дипломираниот правник Фидани Шоип од Гостивар, се додека тужената или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека назначил старател согласно член 84 и 85 од ЗПП.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 152/88

(22)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Пред овој суд е во тек постапка за развод на брак, по тужбата на тужителката Исмаилова Светлана од Титов Велес, против тужениот Исмаилов Наџи, сега на привремена работа во Германија со непозната адреса. Вредност на спорот 10.000 динари.

Се повикува тужениот Исмаилов Наџи од Титов Велес, а сега со непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена да се јави по објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Титов Велес или да одреди свој полномошник. По истекот на одредениот рок ќе му биде поставен привремен старател од страна на Центарот за социјални работи во Титов Велес, кој ќе ги застапува неговите права во постапката за развод на брак.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр.

847/87.

(21)

СОДРЖИНА

СОДРЖИНА		Страна	
71. Одлука за користење на средствата од Постојаната резерва на СР Македонија —	121	ната интересна засадница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Чаир во 1988 година — — — —	127
72. Одлука за привремено користење на девизи за потребите на општествените дејности и општествените организации од Републиката за стоковни и нестоковни плаќања во првото тримесејче од 1988 година	121	73. Одлука за определување висината и начинот на плаќање на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат на моторни и приклучни возила — — —	127
73. Одлука за висината на надоместокот за техничките прегледи на радио станиците и радио мерсага — — — — —	121	74. Одлука за измена на Сдлуката за распределба на надоместоците за пагитшта содржани во малопродажната цена на бензинот и плинското масло за употреба на патот што се плаќаат на друмските моторни и приклучни возила и надоместоците што се плаќаат на странските моторни возила, меѓу републичката самоуправни интересна заедница за патишта и општинските самоуправни интересни заедници за патишта	128
74. Одлука за висината на надоместокот за полагање на стручниот испит за управувач на чамец и раководител на чамец и пловна инсталација — — — — —	122		
75. Одлука за висината на надоместокот за вршење на прегледи заради утврдување способноста за пловидба на чамците и пловните инсталации — — — — —	122	БИТОЛА	
76. Одлука за изменување и дополнување на Листата на работи и задачи по групи —	122	75. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за стапката на придонесите за здравствена заштита и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на осигурениците од општината Битола за 1987 година —	129
77. Решение за именување главен републички инспектор на Републичкиот инспекторат за труд — — — — —	123	76. Одлука за утврдување на основниците за пресметување и плаќање на придонеси за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци во 1987 година	129
78. Решение за назначување советник на републичкиот секретар за народна одбрана	123	77. Одлука за придонесите на здравствената заштита што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници во 1988 година — — — — —	129
79. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 200/86 од 17 декември 1987 година	123	78. Одлука за утврдување на основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци во 1988 година — — — — —	130
80. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 210/86 од 29 декември 1987 година	123		
81. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 259/86 од 29 декември 1987 година	124		
82. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 194/87 од 13 јануари 1988 година —	125	ДЕБАР	
		79. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личен доход на работниците како приход на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Гази Баба во 1988 година — — —	131
		80. Одлука за утврдување општински стапки на придонеси за 1988 година — — — —	131
Општи акти на самоуправните интересни заедници		ПРИЛЕП	
СКОПЈЕ		81. Одлука за утврдување висината на придонесот за здравствена заштита на корисниците работници и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1988 година — — —	132
68. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личен доход на работниците како приход на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Карпош во 1988 година — — — —	125	82. Одлука за утврдување висината на надоместокот на патните трошоци и за исхрана и сместување на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место — —	132
69. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личен доход на работниците како приход на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Кисела Вода во 1988 година — — — —	126	83. Одлука за утврдување висината и начинот на обезбедување средства за здравствена заштита што одделни корисници на права од здравствена заштита плаќаат во постојан месечен износ — — — —	133
70. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личен доход на работниците како приход на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Кисела Вода во 1988 година — — — —	126	84. Одлука за условите под кои се смета дека корисникот на здравствена заштита издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување — — — — —	134
71. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личен доход на работниците како приход на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Центар во 1988 година — — — —	127	85. Одлука за утврдување на придонесите за финансирање на здравствената заштита на корисниците — земјоделци за 1988 година	135
72. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личен доход на работниците како приход на Самоуправ-			